

ВТОРА МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР НА ЗДРУЖЕНИЕТО "КОЧО РАЦИН"



Во чест на Денот на македонските и сесловенски просветители Кирил и Методиј и по повод втората годишнина од формирањето на македонското здружение "Кочо Рацин" и на Заедницата на Македонците во Србија и Црна Гора, во хотелот "Метропол" во Белград, се одржа Втора македонска вечер. На неа поздравен говор одржа претседателката на "Кочо Рацин", Лидија Демниева, која потенцира дека се надева оти оваа Македонска вечер ќе стане традиција, која ќе нè обедини и зближи.

"Средбите со драги луѓе се богатство кое треба да се чува. Затоа оваа вечер нека биде дел од златната нитка што нè поврзува. Културата, јазикот и писмото се единственото национално богатство кое човек го носи со себе, сè останато полека се губи во ова време на глобализација и преселби. Оваа вечер се одржува во мај, месецот на нашите просветители Кирил и Методиј, затоа да ги спомеме денес, како наши светлосци, како личности кои ја осветлија македонската и сесловенската историја, како личности со визија и волја, кои потекнуваат од Македонија", истакна Демниева.

Таа ја прочита телеграмата испратена од претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, во која тој го изразува своето длабоко извинување за неможност да присуствува на традиционалната Македонска вечер, поради однапред преземени обврски во наведениот период.

"Цврсто сум убеден дека преку организирањето на оваа вечер, Македонското здружение 'Кочо Рацин' формирано од Македонците кои живеат и престојуваат во Белград, ќе даде значаен придонес не само во унапредувањето на положбата и афирмирањето на правата на Македонците кои живеат и престојуваат во Белград, туку ќе придонесе и во збогатувањето на соработката меѓу балканските народи. Искрено се надевам дека преку традиционалното организирање вакви вечери, ќе ја претставите Република Македонија во најдобро можно светло и уште повеќе ќе придонесете за промовирање на нашата држава во регионот и пошироко", се вели во телеграмата на претседателот Црвенковски.

На оваа вечер гости беа истакнати личности од Амбасадата на Република Македонија во Србија и Црна Гора и од Министерството за човекови и малцински права. Присуствуваше и претседателот на Македонската заедница во Србија и Црна Гора, Гојко Илиевски.

Македонската делегација ја предводеа Аце Димовски, секретар на Светскиот македонски конгрес и Исмаил Бојда, претседател на Сојузот на Македонците со исламска религија.

ФРАНЦУСКОТО "НЕ" ЌЕ ИМА ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАС?



"Француското одбивање на европскиот Устав го доведува во прашање натамошното проширување на ЕУ, а за Македонија го отежнува добивањето кандидатски статус во декември годинава", изјави за "Дневник" германската европарламентарка Дорис Пак.

"Мора да се признае дека во вакви околности ќе биде тешко на Македонија

да ѝ се додели статус на кандидат во декември. Не велам дека тоа е невозможно и дека нема да се случи, но факт е дека француското 'не' можеби по себе ќе повлече и други земји, како Холандија, Чешка, Данска и Велика Британија, кои ќе му кажат 'не' на Уставот", вели Пак.

ТРАЈКО СЛАВЕВСКИ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВМРО - ДПМНЕ




Трајко Славевски, професор на Економскиот факултет, е нов потпретседател на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа едногласно го реши Централниот комитет на партијата, кој избра и пет нови членови на партискиот Извршен комитет: Коце Трајановски, Горан Ангелов, Љубиша Георгиевски, Влатко Чинговски и Зоран Коњановски. Со новата петорка

Извршниот комитет ќе има 14 члена.

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски најави дека во септември е можно Извршниот комитет да се прошири и да се именуваат уште еден или двајца потпретседатела, што беше најавено при распуштањето на стариот состав на Комитетот.

ДЕЛА ОД ЛЉБОМИР ДОНСКИ



Во Музеј на град Скопје беше отворена изложба со 20 дела на долгогодишниот уметник Љубомир Донски од Штип. Ова е една од неколку десетици самостојни изложби, кои тој досега ги има реализирано како во Македонија, така и надвор од неа. Во далечната 1978 година уметникот Донски имаше остварено изложба во Шафхаузен, во Швајцарија, во познатата галерија "Rotten Aderr", а негови дела можеле да се видат и во Германија и поранешна Југославија. Љубомир Донски е познат и како автор на повеќе книги, меѓу кои е и "Враќање од пеколот" (научно-фантастичен роман), објавена уште во 1966 година.

БРОДОТ НА МОЦАРТ



"Бродот на Моцарт" годинашниот претставник на Македонија на 51. Меѓународно биенале во Венеција, проект-инсталација на македонскиот ликовен уметник Антони Мазнески тргна по сувоземен пат до Венеција, до македонскиот павилјон во Палацо Сорси. Павилјонот свечено ќе биде отворен на 11 јуни додека, пак, свечената инаугурација на Биеналето е на 10 јуни во Џардини, во близина на италијанскиот павилјон. Наградата "Златен лав" годинава ќе биде доделена на 10 јуни.

ОДРЖАНИ 34. "ГОЦЕВИ ДЕНОВИ" ВО ПОДГОРЦИ - СТРУШКО



Во струшкото село Подгорци се одржаа 34. "Гоцеви денови", манифестација посветена на негувањето и афирмацијата на македонските национални и културни идеали, а годинава беше посветена на 102 години од смртта на Гоце Делчев и 60 години од победата над фашизмот.

Свечениот дел на манифестацијата почна со полагање свежо цвеќе на бистата на Гоце Делчев и на споменикот на паднатите борци од селото, што беше најавено со удари на камбаната на црквата "Св. Никола", како и рафалното пукање од комитската чета, придружувана од припадниците на АРМ. Потоа се изведе симболично носење и кревање на обновеното илинденско знаме, симбол на манифестацијата, а Оливер Бојчески, претседател на Советот на "Гоцеви денови" ја прогласи манифестацијата за отворена.

За 102 години од смртта на Гоце Делчев и 60 години од победата над фашизмот зборуваше историчарот Ванчо Ѓорѓиев, а за творештото на годинашниот добитник на Гоцевата повелба, највисоко признание на манифестацијата, Владимир Костов, зборуваше писателот Раде Силјан.

Традиционално манифестацијата заврши со комитска визита во ајатите на црквата "Св. Никола", и културно-уметничка програма на КУД "Гоце Делчев" од Битола и музичкиот состав "Монистра" од Скопје, кој настапи со етно-музика.